

<b>1. Наслов на наставниот предмет</b>	Урбана дендрологија 2			
<b>2. Код</b>	ШФ2061			
<b>3. Студиска програма</b>	Озеленување и унапредување на животната средина			
<b>4. Организатор на студиската програма</b>	УКИМ – Шумарски факултет - Скопје			
<b>5. Степен (прв, втор, трет циклус)</b>	Втор циклус			
<b>6. Академска година / семестар</b>	I / IX	<b>7. Број на ЕКТС</b>	6	
<b>8. Наставник</b>	Проф. д-р Јане Ацевски (доц. д-р Бојан Симовски од 2016/2017 г.)			
<b>9. Предуслови за запишување на предметот</b>	-			
<b>10. Цели на предметната програма (компетенции)</b>	Урбантата дендрологија ги изучува позначајните хортикултурни дрвја и грмушки од автохтоната и алохтоната дендрофлора, со посебен осврт на вариететите и формите кои се користат во урбантите средини и нивната адаптивна способност.			
<b>11. Содржина на предметната програма</b>	Голосеменици (Gymnospermae), Скриеносеменици (Angiospermae), со посебен осврт на декоративните вариетети и форми, како и нивната способност за адаптација во урбантите средини и еколошки услови.			
<b>12. Методи на учење</b>	Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на паркови, расадници, градско зеленило, дворни хортикултурно решени простори) и консултации.			
<b>13. Вкупен расположив фонд на време</b>	180 часови			
<b>14. Распределба на расположивото време</b>	3+3			
<b>15. Форми на наставните активности</b>	15.1. Предавања-теоретска настава		45 часови	
	15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		45 часови	
<b>16. Други форми на активности</b>	16.1 Проектни задачи		30 часови	
	16.2 Самостојни задачи		30 часови	
	16.3 Домашно учење		30 часови	
<b>17. Начин на оценување</b>	17.1. Семинарска работа / проект		30 бодови	
	17.2. Активност и учество во настава		30 бодови	
	17.3. Завршен испит		40 бодови	
<b>18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>	до 50 бода		5 (пет) (F)	
	од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
	од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
	од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
	од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
	од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
<b>19. Услови за потпис и полагање на завршен испит</b>	Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.			
<b>20. Јазик на кој се изведува наставата</b>	Македонски			
<b>21. Метод на следење на квалитетот на наставата</b>	Интерна евалуација и анкети			
<b>22. Литература</b>				
<b>22.1. Задолжителна литература</b>				
	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Цеков, С.	Дендрологија (одбрани поглавја)	Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје	1988
2.	Vukićević, E.	Dekorativna dendrologija	Univerzitet u Beogradu, Beograd	1982
3.	Idžojojić, M.	Dendrologija – list (одбрани поглавја)	Šumarski fakultet,	2009

			Sveučilište u Zagrebu, Zagreb	
22.2. Дополнителна литература				
	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Ацевски, Ј., Симовски, Б.	Пакет материјали по урбана дендрологија	Интерни материјали	2014
2.	Royal Horticultural Society	Velika ilustrirana enciklopedija - Vrt	Mozaik Knjiga (превод од английски јазик), Zagreb	2005
3.	Семјуелсон, Л. Џ., Хоган, М. Е	Шумски дрвја-водич за источниот дел на САД (одбрани поглавја)	ТРИ (превод од английски јазик), Скопје	2009
4.	World Wide Web (интернет)			

<b>1. Title of course</b>	Urban dendrology 2				
<b>2. Code</b>	ШФ2061				
<b>3. Study program</b>	Landscaping and improvement of the environment				
<b>4. Organizer of the study program</b>	UKIM Faculty of Forestry in Skopje				
<b>5. Degree (undergraduate, postgraduate, doctoral)</b>	Postgraduate				
<b>6. Semester:</b> 9 (winter semester)	<b>7. Number of ECTS:</b> 6				
<b>8. Lecturer:</b> Full Prof. Dr. Jane Acevski (Asst. Prof. Dr. Bojan Simovski, appointed since 2016/2017)					
<b>9. Preconditions for enrollment of the subject</b>	none				
<b>10. Course objectives (competences)</b>	Ornamental trees, shrubs and vines of both native and exotic urban dendroflora, with special emphasis on varieties and forms used in urban spaces and their adaptive ability (ecology and pollution resilience).				
<b>11. Course content</b>	Ornamental and horticultural native and exotic species and varieties of Gymnosperms / Coniferous plants (Gymnospermae); Ornamental native and exotic species and varieties of Angiosperms / Flowering plants (Angiospermae).				
<b>12. Learning methods</b>	Theoretical classes, field lectures, visit of nurseries, arboreta, green houses and alpine houses, public (community) and private green spaces, and via consultations.				
<b>13. Total available time (duration of course)</b>	180 hours				
<b>14. Distribution of the available time</b>	3+3				
<b>15. Teaching activities</b>	15.1. Lectures (theory)				45 hours
	15.2. Practice (laboratory, auditory), seminars, team work				45 hours
<b>16. Other forms of activities</b>	16.1. Project tasks				30 hours
	16.2. Individual tasks				30 hours
	16.3. Home learning				30 hours
<b>17. Assignments and grading</b>	17.1. Seminar work / project		up to 30 points		
	17.2. Active participation in classes		up to 30 points		
	17.3. Final exam		up to 40 points		
<b>18. Evaluation criteria (points / grade)</b>	up to 50 points		5 (five)	F	
	from 51 to 60 points		6 (six)	E	
	from 61 to 70 points		7 (seven)	D	
	from 71 to 80 points		8 (eight)	C	
	from 81 to 90 points		9 (nine)	B	
	from 91 to 100 points		10 (ten)	A	
<b>19. Conditions for signature (verification of attendance of classes) and final exam</b>	Fulfillment of activities from 15.1 and 15.2.				
<b>20. Language in which lectures are held</b>	Macedonian (optional English)				
<b>21. Methods of monitoring the quality of teaching</b>	Internal evaluations and surveys				
<b>22. Literature</b>					
<b>22.1.</b>	<b>Compulsory literature</b>				
	No.	Author/s	Title	Publisher	Year

	1.	Цеков С.	Дендрологија (одбрани поглавја)	УКИМ-ШФС, Скопје	1988
	2.	Vukićević E.	Dekorativna dendrologija	Univerzitet u Beogradu, Beograd	1982
	3.	Idžojojić M.	Dendrologija – list (одбрани поглавја)	Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb	2009
<b>Additional literature</b>					
22.2.	No.	Author/s	Title	Publisher	Year
	1.	Acevski J., Simovski B.	E-materials of Urban dendrology	UKiM FoF (auth. e-lect.)	2014
	2.	Royal Horticultural Society	Encyclopedia of Gardening	Dorling Kindersley Ltd., London	2002
	3.	Samuelson L. J., Hogan M. E.	Forest trees, a guide to the Eastern United States	Pearson Education Inc., New York	2006
	4.	World Wide Web			